



БАРАЊЕ
за отворање трансакциска сметка на физичко лице за вршење платен промет во земјата

| | |
|---|--|
| Податоци за Барателот (пополнува физичкото лице): | |
| Име и презиме на Барателот: | |
| Датум на барање: | |
| ЕМБГ: | |
| Адреса: | |
| Општина: | |
| Телефон за контакт: | |

Јас, долупотпишаниот, под полна материјална и кривична одговорност ја потврдувам точноста на дадените податоци во Барањето за отворање на трансакциска сметка за физички лица. Се обврзувам навремено и писмено да ја известувам Банката за секоја промена на податоците наведени во ова Барање.

Барател:

_____ (потпис)

ДОГОВОР

за отворање и водење на сметка на физичко лице
за учество во платниот промет во земјата

Склучен во Скопје на ден _____ година, помеѓу:

1. **ЕУРОСТАНДАРД Банка АД Скопје**, (во понатамошниот текст: Банка) претставувана од Николче Петкоски Претседател на Управен одбор и

2. _____ од _____, со адреса на живеење на ул. _____, носител на лична карта бр. _____ и ЕМБГ _____ (во понатамошниот текст: Клиент)

Предмет на договорот

Член 1

Со овој Договор се регулираат меѓусебните права и обврски помеѓу Банката и Клиентот во врска со отворање, водење и затворање на сметката за вршење на платен промет во земјата.

Начин на отворање, водење и затворање на сметка

Член 2

Банката, ја отвора сметката на писмено барање, од страна на Клиентот. Покрај барањето задолжително се пополнува и апликацијата за утврдување на клиент- физичко лице и притоа се приложува и дополнителната документација утврдена од страна на Банката, а согласно законските прописи.

Член 3

Клиентот има право да овласти други лица да располагаат и управуваат со средствата на сметката која е предмет на овој Договор.

Задолжителна е идентификација на Клиентот и лицата овластени од негова страна (задолжително се задржува копија од документот за идентификација)

Евентуално настанатата штета поради овластувањето на други лица, ја сноси Клиентот, а Банката не презема одговорност.

Член 4

Клиентот е должен за сите настанати промени во дадените податоци, писмено да ја известува Банката во рок од 3 дена од денот на настанувањето на промената.

Член 5

Банката, согласно закон и условите од овој Договор, се обврзува на Клиентот да му отвори трансакциска сметка за учество во платниот промет во земјата со бр. _____, преку која ќе може да врши плаќања во земјата и да врши уплата и исплата на готовина од истата.

Член 6

Банката ја отвора сметката на неодредено време, а затворањето на сметката ќе се изврши согласно законските одредби и критериумите пропишани со Закон, подзаконски акти и овој Договор. Со затворање на сметката престанува и важноста на овој Договор.

Начин на прием и извршување на налозите за плаќање

Член 7

Клиентот се обврзува до Банката да доставува исправни и точно пополнети платни инструменти. Во случај настаната штета поради неисправно пополнети платни инструменти, Банката не презема одговорност.

Член 8

Банката извршува плаќања од сметката на Клиентот и дозволува подигање на готовина од истата, само во висина на расположивото покритие на сметката.

Под покритие се подразбира состојбата на трансакциската сметка од претходниот ден зголемена за приливот на средства во текот на денот и за средствата одобрени врз основа на договор со банката за дозволено негативно салдо на сметката, намалено за плаќањата во текот на денот до моментот на утврдување на покритието.

Во случај на пристигнати Решенија за присилна наплата, Банката нема да ги извршува истите на товар на расположивиот (неискористен) револвинг кредит за покривање на сметката.

Член 9

Банката има право сама да изврши наплата на побарувањата по основ на искористениот кредит за покривање на сметката, во оној момент кога на состојбата на сметката ќе има позитивно салдо.

Наплатата на побарувањата на Банката на товар на сметката, ќе се врши според следниот редослед: надоместоци и други трошоци, затезна камата, редовна камата, главница.

Член 10

На позитивната состојба на средствата на сметката, Банката се обврзува на Клиентот да му пресмета и исплати камата на средства по видување по каматна стапка согласно Правилникот за утврдување на висината на каматните стапки на Банката.

Член 12

Клиентот се обврзува за извршување на услугите по основ на овој Договор на Банката да и плаќа надоместоци согласно Правилникот за определување на надоместоци за услуги во Банката.

Со потпишувањето на овој Договор, Клиентот потврдува дека е запознаен со Правилникот за определување на надоместоци за услуги на Банката, која е јавно објавена и истовремено ја овластува Банката да ги наплатува надоместоците и трошоците од претходниот став на овој член, на товар на сметката која е предмет на овој Договор.

Известувања за остварени приливи и одливи

Член 13

Банката се обврзува да изготвува дневен извод за промените и состојбата на средствата на сметката, а истиот ќе се издава на барање на Клиентот.

Член 14

Се смета дека Клиентот го прифаќа дневниот извод доколку истиот не го оспори во рок од 3 дена од денот на валутата.

Важност на договорот

Член 15

Клиентот може да поднесе барање за раскинување на овој Договор и за затворање на сметката, откако претходно ќе ги подмири сите обврски по основ на овој Договор.

Врз основа на законски утврдени услови за затворање на сметка, Банката може тоа да го стори и без писмено барање од страна на Клиентот.

Член 16

Во случај на затворање на сметката, Клиентот е должен во рок од 15 дена да достави инструкции до Банката во кои ќе наведе на која сметка треба да се пренесат средствата од сметката која се затвора, во спротивно Банката ќе ги пренесе средствата на посебна сметка во Банката наменета за тоа, се до добивање на инструкции.

Заштита на лични податоци

Член 17

Клиентот со потпишување на овој договор изјавива дека е согласен Банката да ги обработува и користи неговите лични податоци (вклучително и ЕМБГ) за целите утврдени со овој договор.

Банката се обврзува дека ќе ги чува личните податоци на клиентот согласно Закон и ќе ги употребува исклучиво за целите на овој договор

Завршни одредби

Член 18

Во случај на спор по овој Договор, кој договорните страни не можат спогодбено да го решат, ќе решава стварно надлежен суд во Скопје. За се што не е предвидено со овој Договор, важат законските прописи.

Член 19

Со потпишувањето на овој Договор, Клиентот потврдува дека е запознаен со критериумите за отворање, водење и затворање на сметка за учество во платниот промет во земјата и дека истите ги прифаќа.

Член 20

Овој Договор е склучен во 2 (два) еднакви примероци, од кои 1 (еден) за Банката а 1 (еден) за Клиентот.

КЛИЕНТ

БАНКА
